

Димко Димески

Звање: Вонреден професор

Ред. бр.	Опис на активноста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот		Поени
1.	Објавен научен или стручен труд во најпрестижно меѓународно списание со импакт фактор до 1 (еден) – 4 (четири) поени		4
	Конкретна активност Srebrenkoska, Vineta and Bogoeva-Gaceva, Gordana and Dimeski, Dimko (2014) Biocomposites based on polylactic acid and their thermal behavior after recycling . Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering. pp. 277-285. ISSN 1857-5552, e-ISSN 1857-5625		
2.	Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание без импакт фактор – 3 (три) поени		Поени 12
	Конкретна активност Dimeski, Dimko and Srebrenkoska, Vineta (2014) Predicting ballistic strength of life-saving aramid fiber composites for personal protection . Quality of Life, 5 (1-2). pp. 33-38. ISSN 1986-602X Dimeski, Dimko and Srebrenkoska, Vineta (2014) The design of nylon fiber/phenolic ballistic composites by the implementation of the full factorial experimental design . Advanced technologies, 3 (1). pp. 54-58. ISSN 2217-9720 Dimeski, Dimko and Srebrenkoska, Vineta (2014) Predicting the ballistic strength of aramid fiber composites by implementing full factorial experimental design . Technologica Acta, 7 (2). pp. 33-37. ISSN 1840-0426/ 2232-7568 (Online) Dimeski, Dimko and Srebrenkoska, Vineta (2014) Predicting the ballistic strength of ultra high molecular weight polyethylene/fiber composites by implementing full factorialexperimental design . Journal of Engineering & Processing Management, 6 (1). pp. 91-98.		
3.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени		Поени 6
	Конкретна активност Dimeski, Dimko and Vineta, Srebrenkska (2014) Advanced prepreg ballistic composites for military helmets . In: 6th International Scientific Conference on Defensive Technologies		

	- ОТЕН 2014, 09-10 Oct 2014, Belgrade, Republic of Serbia. Dimeski, Dimko and Srebrenkoska, Vineta (2014) <i>A comparison of penetration mechanics of metal and fiber/resin composite targets against ballistic impact.</i> In: VIth International Metallurgical Congress, 29 May-01June 2014, Ohrid, Macedonia. Dimeski, Dimko and Srebrenkoska, Vineta (2014) <i>The role of contemporary ferrous and nonferrous materials in ballistic protection of military vehicles.</i> In: VIth International Metallurgical Congress, 29 May-01June 2014, Ohrid, Macedonia.		
14.	Издаден учебник – 5 (пет) поени		Поени 10
	издадена скрипта – 2 (два) поени		
	Конкретна активност Dimeski, Dimko and Srebrenkoska, Vineta (2014) <i>Дизајн и анализа на експерименти.</i> Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип . ISBN 978-608-244-057-6 Dimeski, Dimko and Srebrenkoska, Vineta (2014) <i>Механички својства на текстилни материјали.</i> Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. ISBN 978-608-244-105-4		
15.	Извршување на функција		Поени
	– продекан – 3 (три) поени		3
		Вкупно поени	35